

20100390691

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 8 став 8 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија" бр. 84/08, 103/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 16.03.2010 година, донесе

УРЕДБА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗБОР НА СКЛАДИШТАРИ ВО ПОГЛЕД НА ПРОСТОРОТ НАМЕНЕТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат критериумите и условите за избор на складиштари во поглед на просторот наменет за складирање и чување на стоконните резерви.

Член 2

Покрај критериумите и условите утврдени во член 8 од Законот за стоконните резерви, просторот наменет за складирање и чување на стоконните резерви треба:

- да е изграден од цврст материјал, градежно-технички погоден за намената за која е определен, со сидови, подови и плафони изработени од материјали погодни за чистење и дезинфицирање;

- да се наоѓа на суво, исцедно или дренирано земјиште;

- да е поврзан со комунална инфраструктура;

- да има функционална поврзаност на просториите (хоризонтална и вертикална) за непречена работа со стоконните резерви во сите фази сметано од прием, сместување, чување, обновување и испорака, без ризик и можности за мешање на производите;

- да биде ограден;

- да има непречен пристап за истовар и утовар на стоките;

- да има природна или вештачка вентилација;

- да има опрема, прибор и алат за сместување и манипулирање со стоките;

- да има опрема за мерење - вага за соодветен вид на стока, баждарена согласно важечки пропис;

- да се обезбедени сите потребни мерки на физичко обезбедување на складиштето и противпожарна заштита согласно важечките прописи.

Максималните количини на стоки од стоконните резерви дадени на складирање и чување, не треба да надминат 60% од вкупните функционални капацитети на складиштарот.

Член 3

(1) Исполнувањето на критериумите и условите од член 8 од Законот за стоконните резерви, се докажува со доставување на следните документи:

- документи за тековна состојба и регистрирана дејност издадени од Централен регистар на Република Македонија;

- извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех, издаден од Централен регистар на Република Македонија;

- доказ за сопственост или право на користење на просторот наменет за складирање и чување на стоки од стоконните резерви, кој ги исполнува условите од член 2 на оваа уредба;

- потврда дека не е отворена постапка за стечај, од надлежен орган;

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација, од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, од надлежен орган;
- документ за исполнување на пропишани услови за вршење на дејност издаден од надлежен орган, а за складиштарите на нафтени деривати лиценца за складирање издадена од надлежен орган.

(2) Документите од ставот (1) на овој член не треба да бидат постари од шест месеци освен документите од став 1 алинеја 7 на овој член и се доставуваат во оригинал или копија заверена од складиштарот.

Член 4

При вршење на изборот на складиштари на стоковни резерви се води сметка за територијалната разместеност на стоковните резерви, при што податоците за територијалната разместеност на стоковните резерви претставуваат класифицирни информации.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1512/1
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.